



Република Северна Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

2023

Подготвува и издава:
Управа за јавни приходи
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје
www.ujp.gov.mk
info@ujp.gov.mk

Дата на издавање: 29.08.2024 година

Наслов: Годишен извештај на Управа за јавни приходи за 2023 година

Уредници: Сектор за стратешко планирање, анализа и статистика

Дизајн и припрема: Драгица Николоска - Сектор за дигитализација

ISSN: 1857-7121

Бр: 08-5042/1

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113

2024© Управа за јавни приходи

*Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи.
Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е
дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни
приходи потребно е да се цитира изворот.*



СОДРЖИНА

ВИЗИЈА	4
МИСИЈА	5
ЛИЧНА КАРТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	6
ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА	10
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	11
ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ	12
СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УЈП СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	13
ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ	15
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2023 ГОДИНА	16
ПЛАН НА УЈП ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2023	17
ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ	18
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ	19
ДАНОК НА ДОБИВКА	20
ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД	21
ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	22
ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ	23
КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ	24
ПРАВНИ РАБОТИ	25
ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА	26
УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ	27
УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ	30
СТАТИСТИКИ	31



ВИЗИЈА

ВИЗИЈАТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ Е ДА СТАНЕ МОДЕЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕПОЗНАТЛИВА СПОРЕД НАЈДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕУ И СТАНДАРДИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ, СО ВИСОК ИНТЕГРИТЕТ И ДОВЕРБА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА КАКО ГАРАНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВИСОК СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНА УСОГЛАСЕНОСТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ.

За да ја оствариме нашата **ВИЗИЈА**, продолжуваме да го зајакнуваме административниот капацитет со цел да ги постигнеме зголемените стандарди во работењето, со подобрување на деловните практики и внесување на промени согласно со севкупната дигитална трансформација.

Започнавме да внесуваме нова организациска култура во работењето на даночната администрација, која обезбедува професионалност, квалитетно и транспарентно работење и одговорност за резултатите.

Управата за јавни приходи креира единствена политика за обезбедување на едноставни даночни политики и дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и точно исполнување на обврските.

Во управувањето со даночната усогласеност, се базираме на приоритизирање на ризиците кои влијаат на доброволната усогласеност на даночните обврзници, така што се применуваат вистинските активности, во вистинското време кон вистинските даночни обврзници, водејќи сметка за принципите на ефективност и ефикасност.

Управата за јавни приходи применува управувачки стратегии кои обезбедуваат даночните обврзници да се третираат доследно и праведно, како гаранција за одржување доверба во интегритетот на институцијата.

Во остварување на своите деловни активности, Управата се обврзува да негува отворен и одговорен пристап кон даночните обврзници, вработените, институциите на државата, меѓународните организации и целокупната општествена заедница.



МИСИЈА

*НАШАТА МИСИЈА Е: ДА ОБЕЗБЕДИМЕ ПРАВЕДНА И ЕФИКАСНА
НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ДАВАЧКИ СО ВИСОК
СТЕПЕН НА ДОБРОВОЛНА УСОГЛАСЕНОСТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ
ПРИ ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ, ПРЕКУ ЕДНОСТАВНИ
ДАНОЧНИ ПОСТАПКИ И ДИГИТАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОМОШ И
ПОДДРШКА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА НАВРЕМЕНО И ТОЧНО
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ.*

Во извршување на нашата **МИСИЈА** од даночните обврзници очекуваме:

- Искреност и чесност во меѓусебната соработка
- Навремено доставување на точни и целосни информации кои се потребни за водење на постапките
- Плаќање на даноците во законски пропишаните рокови
- Водење на книгите и евиденциите на пропишан начин
- Редовно известување за промените на основните податоци





ОПШТИ ПОДАТОЦИ

ФИНАНСИРАЊЕ

- **Назив** - Управа за јавни приходи (УЈП)
- **Правна форма** - Орган на државна управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице
- **Функционира** - Единствено на територијата на Република Северна Македонија
- **Седиште** - Скопје
- **Адреса** - ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје
- **Конститутивен акт** - Закон за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ“, бр.80 од 30.12.1993 година)
- **Раководење** - Директор
- **Избор на директор** - Директорот и неговиот заменик ги именува и разрешува Владата на РСМ на период од четири години
- Буџет на Република Северна Македонија
- Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки
- 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
- Други приходи утврдени со пропис
- **Постапување:** Закон за Управата за јавни приходи, Закон за даночна постапка, законите со кои се уредуваат одделни видови даноци и ратификуваните меѓународни договори.

НАДЛЕЖНОСТИ

- Спроведување на законите и други прописи за даноците
- Регистрација на даночни обврзници, доделување ЕДБ и водење регистар на даночни обврзници
- Прием на даночни биланси, извештаи и пријави, водење даночни евиденции, утврдување на даноци, наплата и поврат на даноци, следење и анализа на даночни приходи
- Утврдување и наплата на други јавни давачки согласно закон или договор
- Наплата на парични казни, глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РСМ
- Инспекциски надзор
- Следење и анализа на примената на прописите и функционирање на даночниот систем
- Следење и анализирање на даночните приходи
- Давање појаснување на даночни обврзници во примена на прописите за даноците, обезбедување јавност во работата
- Воведување, организирање, користење и развој на единствен даночен информативен систем
- Издавање на уверенија, потврди и други документи за платени даноци
- Донесување на финансиски план, програма и планови за работа
- Соработка со даночни органи на други држави
- Примена на меѓународните договори од областа на даноците и давање меѓународна правна помош



Основни акти

Акт за организација, Акт за систематизација, Колективен договор на УЈП, Кодекс на етика

Старост

- од 20 до 29 години - **29**
- од 30 до 39 години - **252**
- од 40 до 49 години - **325**
- од 50 до 59 години - **235**
- од 60 до 64 години - **156**

Образование

- Високо образование 75% - **746 лица**
- Вишо образование 3% - **29 лица**
- Средно образование 21% - **212 лица**
- Основно образование 1% - **10 лица**

Вработени



Жени
512



Мажи
485

997 вработени
(состојба 31.12.2023)

Статус

Даночни службеници/
Државни службеници/
Вработени согласно
Законот за работни
односи

Ден на УЈП Свети Матеј - заштитник на даночниците - Награди и признанија

- Признание за долгогодишна непрекината работа во Управата за јавни приходи (јубилеј 10/20/30/40)
- Благодарница за долгогодишна работа во Управата за јавни приходи (по основ на остварување на право на старосна пензија)
- Пофалница за професионалност и ефикасност во работата на УЈП
- Пофалница за посебен придонес во исполнување на работните цели и задачи на Управата за јавни приходи
- Јубилејна награда претставена во паричен износ од една просечна плата исплатена во Управа за јавни приходи во последните 3 (три) месеци
- Други награди





ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА



ДГДО/РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ /ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА И ДАНОЧНИ ШАЛТЕРИ

- Дирекција за големи даночни обврзници
- Регионална дирекција Скопје
- Регионална дирекција Битола
- Регионална дирекција Прилеп
- Регионална дирекција Струмица
- Регионална дирекција Тетово
- Регионална дирекција Штип





ФИНАНСИРАЊЕ НА УЈП

	2023	2022
Буџет на Република Северна Македонија	3,356,894,083 МКД	2,867,610,904 МКД
Приходи од склучени договори за вршење контрола и наплата на јавни давачки	972,709,562 МКД	734,470,603 МКД
Вкупни приходи на УЈП	4,329,603,645 МКД	3,602,081,507 МКД
Од буџетските приходи надоместени се	3,356,894,083 МКД	2,867,610,904 МКД
Од сопствените приходи надоместени се	255,255,140 МКД	113,515,234 МКД
Вкупни расходи на УЈП	3,612,149,223 МКД	2,981,126,138 МКД



ДАНОЧНА РЕГУЛАТИВА

Законски измени и дојолнувања

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност со кој се дополнуваат одредбите за тоа што преставува промет на добра, се дополнуваат и допрецизираат услугите кои се вршат по електронски пат, се пропишува солидарна одговорност на сите лица во поврзано лице, се дефинира даночниот третман на вредносниот ваучер, се воведува даночен застапник за странски лица кои немаат седиште на територија на РСМ, а вршат промет на добра и услуги кои подлежат на оданочување со данок на додадена вредност, се дефинира местото на прометот на услугите, се продолжи примената на повластената даночна стапка за првиот промет на станбени згради и станови до 31.12.2025 година.

ДАНОК НА ДОБИВКА

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка се укина даночното олеснување кое се однесува на признавање на трошоците за уплатени премии за животна осигурување на вработените до износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Северна Македонија на годишно ниво по вработен.

За непризнат расход кој подлежи на оданочување со данок на добивка ќе се смета целиот износ на трошоците по основ на уплатени премии за осигурување на живот на вработените (се применува од денот на објавување во „Службен весник на РСМ“).

Од 1 јануари 2024 година со цел намалување на административниот товар на даночните обврзници и на УЈП се укинува обврската за задолжително поднесување на извештаите за трансферни цени до УЈП.

Обврзниците и понатаму ќе ги изготвуваат и чуваат извештаите за трансферни цени, но истите ќе бидат должни да ги доставуваат само на барање од УЈП. Исто така даночните обврзници кои изготвуваат и чуваат извештај за трансферни цени, ќе имаат обврска кон образецот „ДБ - Даночен биланс за оданочување на добивка“ да достават и Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица кој дополнително ќе биде поставен на веб-страницата на УЈП. Овој прилог ќе се поднесува со даночниот биланс за 2023 година кој даночните обврзници ќе го доставуваат во 2024 година.

Новина е и тоа што од 1 јануари 2024 година, се укина ваучер систем за даночни поттикнувања за дадени донации во спортот. Со измените на Законот за данокот на добивка се брише членот 30-а со кој беше утврдено правото на намалување на пресметаниот данок на добивка за донирани финансиски средства на спортски субјекти. Даночните обврзници кои ќе имаат трошоци за донации на спортски субјекти во однос на даночниот третман ќе се изедначат, односно, даночните поволности ќе ги користат како и за останатите донации согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, каде што признат расход се трошоците за дадени донации согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности во износ до 5 % од вкупниот приход. Со измените и дополнувањето на членот 28 од Законот се предвидува обврска за плаќање на петкратен износ на данокот во случаите кога даночниот обврзник документирано не докаже дека даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка го искористил за вложувања во материјални средства и во нематеријални средства за проширување на дејноста, како и доколку не го утврди и плати данокот.



ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ



Зајакнување на персоналот на УЈП со



- Нови 90 вработувања на неопределено време, и
- 116 унапредувања по Интерен конкурс број 1/2022.

На 89 вработени престанал работниот однос во Управата за јавни приходи во периодот јануари-декември 2023 година од кои:

- 70 престаноци - старосна пензија, и
- 19 престаноци по разни основи.

Врз основа на евиденцијата на Секторот за човечки ресурси во делот за **поведени дисциплински постапки** за периодот од 01.01.2023-31.12.2023 година, утврдена е следната состојба 69 изречени опомени против 107 вработени; 4 дисциплинска постапка против 4 вработен, 2 завршени со изрекување на парична казна за 2 вработени.

Организациона единица	Жени	Организациона единица	Мажи	Организациона единица	Вкупно
УЈП-ГД	98	УЈП-ГД	62	УЈП-ГД	160
ДГДО	28	ДГДО	29	ДГДО	57
РД СКОПЈЕ	81	РД СКОПЈЕ	83	РД СКОПЈЕ	164
РД БИТОЛА	66	РД БИТОЛА	51	РД БИТОЛА	117
РД ПРИЛЕП	56	РД ПРИЛЕП	47	РД ПРИЛЕП	103
РД ТЕТОВО	63	РД ТЕТОВО	107	РД ТЕТОВО	170
РД ШТИП	73	РД ШТИП	64	РД ШТИП	137
РД СТРУМИЦА	47	РД СТРУМИЦА	42	РД СТРУМИЦА	89
ВКУПНО	512	ВКУПНО	485	ВКУПНО	997



Образовната структура на вработените е:

- 75% или 746 лица со високо образование,
- 3% или 29 лица со вишо образование,
- 21% или 212 лица со средно образование
- 1% или 10 лица со основно образование

ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

ОБУКИ ПРЕКУ ДАНОЧНАТА АКАДЕМИЈА

Подобрување на плановите за едукација на даночните обврзници и зајакнување на капацитетот на вработените преку едукација.

Насочената едукација на вработените преку Даночната Академија (ДА) треба да ја поддржи реорганизацијата на институцијата и новите деловни процеси на клучните функции, како и потребите за обука за работењето и управувањето со цел да ја подобри способноста на вработените на сите нивоа.

Во 2023 година, Даночната академија преку кварталните програми за едукација, а во согласност со Годишниот план за едукација, организираше редовни едукативни настани наменети за вработените во Управата за јавни приходи. Согласно укажана потреба на вработените беа организирани и ад - хок едукативни настани со цел следење на итните тековни процеси и потреби на вработените. Даночна академија организираше и спроведе и воведни задолжителни обуки за нововработени службеници во УЈП.

Во периодот јануари – декември 2023 година реализирани се вкупно 56 едукативни настани за вкупно 1693 слушатели (вработени во УЈП) и тоа:

- 21 планирани редовни едукации согласно Годишен план за едукација на Даночна академија со активно учество на 498 вработени од УЈП;
- 24 ад - хок обуки на кои активно учество имаа вкупно 213 вработени од УЈП; и
- 11 воведни задолжителни обуки за нововработени службеници за вкупно 847 слушатели/нововработени.

Преку Секторот за Меѓународна соработка 78 учесници/слушатели - вработени од Управата за јавни приходи посетија едукативни настани во организација на странски институции и програми, и тоа:

- FISCALIS - 10
- IOTA - 6
- IPA - 1
- IMF – 5
- CEF – 6
- OECD – 2
- Друго – 4

Од аспект на едукативните процеси во УЈП а согласно пропишаните надлежности со интерните акти во УЈП, Секторот за услуги на даночни обврзници и даноци во текот на 2023 година има спроведено обуки и тоа:

- Фискални едукации на млади - вкупно 232 обуки во средните училишта.
- Едукација на новорегистрирани фирми - или вкупно 7 175 едукативни настани.



СОРАБОТКА И ЧЛЕНСТВО НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Соработката со меѓународните стручни организации е од големо значење за УЈП.

Се посветува особено внимание на размена на искуства и стручни знаења помеѓу даночните администрации од европските земји, а честопати и пошироко.

Не се помалку важни и билатералните контакти со даночните администрации, особено со оние од регионот, со кои често пати сodelуваме идентични или слични состојби и со кои размената на искуства е многу деловорна.

Размената на податоци и искуствата на меѓународно ниво ќе придонесе да се забрза процесот на модернизација на УЈП.

ИНТРА-ЕВРОПСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДАНОЧНИ АДМИНИСТРАЦИИ (IOTA)

Меѓународна организација која има за цел продлабочување на соработката и размена на искуства помеѓу 44 даночни администрации - членки на IOTA, преку присуство на семинари, работилници и средби на групи по одредени области.

Управата за јавни приходи од 1997 година е полноправна членка на Интра-европската организација на даночните администрации (IOTA).

Во текот на 2023 година 10 вработени учествуваа на 6 настани организирани во рамки на IOTA програмата.

(OECD) ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И РАЗВОЈ

Организација која промовира политики за унапредување на економијата и благосостојбата на луѓето. Северна Македонија е членка на Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни целина ОЕЦД, кој брои над 160 членки. Глобалниот форум е клучна меѓународна организација која работи на имплементација на меѓународните стандарди за даночна транспарентност и размената на информации. Глобалниот форум осигурува дека овие високи стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели се поставени низ целиот свет преку активности за мониторинг и вршење увид/оценување (peer review) над примената на меѓународните стандарди.

ОЕЦД И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ

Номинирани лица од Управата за јавни приходи учествуваа на онлајн состанок на работната група на ОЕЦД за акција 14.

Во 2023 година, примени се вкупно 2 спонтани размени на информации од странски даночен орган за даночни правила согласно акција 5.

МЕЃУНАРОДЕН МОНЕТАРЕН ФОНД (IMF)

Во согласност со стратешките планови и цели, соработката со Меѓународниот монетарен фонд е во насока на развивање и реформирање на основните функции на Управата за јавни приходи преку обезбедување на техничка помош и обука.

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ПРЕКУ ММФ

Во текот на 2023 година се одржаа следните ММФ мисии:

- 7 мисии (посети) од страна на експерт на ММФ, и
- 19 вработени учествуваа на 6 настани организирани од страна на ММФ.

УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ФИСКАЛИС 2023

Во текот на 2023 година 24 вработени учествуваа на 10 настани организирани во рамки на ФИСКАЛИС.

(CEF) ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ФИНАНСИИТЕ

Центарот за развој на финансиите (CEF) има за цел поддршка во развојот на капацитетите во менаџирањето на јавните финансии, даночната политика и администрација, и реформите во централното банкарство преку обезбедување на високо квалитетни практични програми и обуки (работилници, семинари, сертифицирани програми) и поттикнување на регионалната соработка.

Во насока да се унапреди регионалната соработка, од страна на Центарот за развој на финансиите (CEF) се спроведува проект за поддршка на даночните администрации во Југоисточна Европа со цел зајакнување на капацитетите на даночните управи и справување со предизвиците со кои се соочуваат.

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ПРЕКУ ЦЕФ

Во текот на 2023 година на 7 настани организирани од ЦЕФ учествуваа 16 вработени од УЈП.

Во Скопје, во периодот од 17 до 19 октомври 2023 година, се одржа работилница на тема „*Како процениме за управување со ризик на усогласеност влијаниј на даночниот морал*“. Работилницата ја организираа Управата за јавни приходи и меѓународната организација „Центар за извонредност во финансии“ - ЦЕФ, со седиште во Љубљана, Словенија.

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ПРЕКУ ИНСТРУМЕНТОТ ТАЕХ

Во текот на месец април 2023 година изготвена е ТАЕКС Апликација за одржување на настан на тема „*Лидерство за Колегиумот на УЈП*“ и истата е одобрена од страна на Европската Комисија.





ДОБРОВОЛНО И ЗАКОНСКО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРСКИ

Наша цел е да го зголемиме доброволното пријавување и наплата на даночните обврски, преку подигнување на довербата на даночните обврзници кон институцијата и обезбедување на можности за брз и едноставен контакт, информирање, едуцирање и квалитетни услуги, без интервенции и било какви рејресивни политики.

ДАДЕНИ УСЛУГИ КОН ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ

Во периодот Јануари-Декември 2023 година дадени се 5,107 писмени одговори на поставени прашања и барања доставени преку e-mail од даночните обврзници.

Одржани се и 3.937 советодавни посети кај даночните обврзници и 3,675 едукативни семинари, а се со цел информирање и едукација на даночните обврзници за законски обврски за доброволно и навремено исполнување на даночните обврски.

	2023	2022	2021	2020
Писмено одговорени прашања и барања на ДО доставени преку е-пошта	5,107	5,905	12,443	13,398
Советодавни посети кај даночните обврзници	3,937	2,480	3,719	2,790
Едукативни средби/семинари	3,675	4,667	406	138
Вкупно	12,719	13,052	16,568	16,326



ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОЕСИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ ВО 2023 ГОДИНА

Со Буџетот на Република Северна Македонија за 2023 година („Службен весник на РСМ” бр.282 од 28.12.2022 година) проектиран е износ на Приходи на основен буџет и фондови во висина од 356,736,000,000 денари од кои даночните приходи и придонесите како дел од Основниот Буџет и фондовите со кои администрира Управата за јавни приходи (УЈП), се планирани во висина од 222,368,500,000 денари, или од наплата на даноците 119,700,000,000 денари и од наплата на придонесите 102,668,500,000 денари.

Приходите од јавни давачки во надлежност на УЈП се планирани во висина од 222,368,500,000 денари, односно за 11.93% се повисоки од планираните за 2022 во износ од 198,668,500,000 денари. Наведеното значи дека Управата за јавни приходи треба да обезбеди 62.33% од Буџетот на Република Северна Македонија, од кои 33.55% од наплата на даноците и 28.78% од наплата на придонесите. Во структурата на вкупно планираните приходи кои треба да ги наплати УЈП во износ од 222,368,500,000 денари, даноците учествуваат со 53.83%, а придонесите со 46.17%.

Вкупниот износ на приходи од даноци со кои администрира УЈП се планирани во висина од 119,700,000,000 денари, од кои Данок на добивка (ДД) во износ од 14,700,000,000 денари, Данок на личен доход (ДЛД) во износ од 26,500,000,000 денари и Данок на додадена вредност (ДДВ) во висина од 78,500,000,000 денари. Во однос на планираниот износ на приходи во 2022 година од 104,469,000,000 денари, во 2023 се планира пораст од 14.58%. Во планираните даночни приходи во вкупен износ од 119,700,000,000 денари, највисоко е учеството на данокот на додадена вредност со 65.58%, а потоа следат данокот на личен доход со 22.14% и данокот на добивка со 12.28%.

Износот на социјалните придонеси од плата со кои администрира УЈП се планирани во висина од 102,668,500,000 денари, од кои Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување (ПИО) во износ од 61,313,500,000 денари, придонесите за здравствено осигурување (ПЗО) во износ од 37,863,000,000 денари и придонесите за осигурување во случај на невработеност (ПОН) во износ од 3,492,000,000 денари. Во однос на планираниот износ на приходи во 2022 година од 94,199,500,000 денари, во 2023 се планира пораст од 8.99%.



ПЛАН НА УЉ ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ И СОЦИЈАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА ЗА 2023

Учесиво Буџет на РСМ


ВКУПНИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТОТ НА РСМ	356,736,000,000	100.00
ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ И СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ	222,368,500,000	Учесиво на даноци и придонеси 100.00 62.33%
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ (ДД,ПДД,ДДВ)	119,700,000,000	Учесиво во даноциите 100.00% 53.83% 33.55%
Данок на добивка	14,700,000,000	12.28% 6.61% 4.12%
Персонален данок на доход	26,500,000,000	22.14% 11.92% 7.42%
ДДВ	78,500,000,000	65.58% 35.30% 22.01%
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	102,668,500,000	Учесиво во придонесите 100.00% 46.17% 28.78%
Пензиско и инвалидско осигурување	61,313,500,000	59.72% 27.57% 17.19%
Здравствено осигурување	37,863,000,000	36.88% 17.03% 10.61%
Осигурување во случај на невработеност	3,492,000,000	3.40% 1.57% 0.98%

Даноци во 000,000	Р.План	Наплата	Индекси
ДД	14,700	16,935	115.21
ПДД	26,500	27,258	102.86
ДДВ	78,500	70,050	89.24
Вкупно даноци	119,700	114,243	95.44
Учесиво во %	53.83	51.92	
Придонеси во 000,000	План	Наплата	Индекси
ПИО	61,314	63,361	103.34
ПЗО	37,863	38,555	101.83
ПОН	3,492	3,890	111.41
Вкупно придонеси	102,669	105,807	103.06
Учесиво во %	46.17	48.08	
Даноци и придонеси	План	Наплата	Индекси
Вкупно приходи	222,369	220,050	98.96

Во 2023 година, е остварен **вкупен приход од даноци и социјални придонеси од плата** во износ од 220,050 милиони денари (220,049,732,092 денари), што претставува 98.96% од вкупно планираните приходи за 2023 година.

По основ на **даноци** во 2023 година, остварен е вкупен приход од **114,243** милиони денари (114,243,141,876 денари). Овој износ е понизок за 4.56% во однос на планираниот приход од 119,700 милиони денари.

Во 2023 година остварен е вкупен приход по основ на **социјални придонеси од плата** во износ од **105,807** милиони денари (105,806,590,216 денари). Овој износ е повисок за 3.06% во однос на планот.




ПЛАН И НАПЛАТА НА ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ

Во периодот Јануари-Декември 2023 година, остварен е вкупен даночен приход од 114,243,141,876 денари. Овој износ е понизок за:


- 4.56% во однос на планираниот приход од 119,700,000,000 денари, повисок за
- 9.44% во однос на остварениот приход од 104,391,679,439 денари во истиот период од 2022 година, повисок за
- 27.48% во однос на остварениот приход од 89,617,375,326 денари во истиот период од 2021 и повисок за
- 50.29% во однос на наплатениот приход во истиот период од 2020 година во износ од 76,014,616,096 денари.

1	План	Наплатено				Индекси:			
	2023	2023	2022	2021	2020	нап./пл`23	2022/22	2022/21	2022/20
2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)	
ДД	14,700,000,000	16,935,425,377	15,776,291,846	10,871,095,326	10,496,394,182	115.21	107.35	155.78	161.35
ДЛД	26,500,000,000	27,257,812,369	23,851,543,967	20,552,403,103	18,625,415,466	102.86	114.28	132.63	146.35
ДДВ	78,500,000,000	70,049,904,130	64,763,843,626	58,193,876,897	46,892,806,448	89.24	108.16	120.37	149.38
ВКУПНО	119,700,000,000	16,935,425,377	15,776,291,846	10,871,095,326	10,496,394,182	95.44	109.44	127.48	150.29



91.85 % од вкупниот нето наплатен данок се однесува на доброволно платен данок. Покрај доброволната наплата на даноците УЈП спроведува и други видови постапки за административна наплата на даноците, како што се наплати преку потпишани цесии, репрограми, опомени пред присилна наплата и присилна наплата.

РД	Нето даночни приходи	Доброволно плаќање	Пребивање на долг со преплата	Вкупно доброволно плаќање	Учество ДП/НДП	Отстапување на побарува	Репрограм на ЈП	Инспекц. контрола 75%	Опомени (даноци без МПИН)	Присилна наплата на даноци
РД Скопје	43,564	38,278	1,226	39,504	90.68	0.0	242	181	1,611	2,026
РД Битола	5,408	3,352	239	3,591	66.40	0.0	54	61	1,545	157
РД Прилеп	3,235	1,998	271	2,269	70.14	0.0	18	46	872	30
РД Струмица	2,765	1,674	323	1,997	72.22	0.0	60	66	479	163
РД Тетово	4,881	4,286	210	4,496	92.11	0.0	17	45	297	26
РД Штип	5,266	4,701	129	4,830	91.74	0.0	25	28	255	128
ДГДО	49,124	47,162	1,085	48,247	98.21	0.0	55	248	514	60
Вкупно	114,243	101,452	3,483	104,934	91.85	0	471	675	5,573	2,590
(%)	100.00	88.80	3.05	91.85		0.00	0.41	0.59	4.88	2.27



ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во 2023 година, остварен е вкупен ДДВ приход од 70,049,904,130 денари.

Овој износ е понизок за:

- 10.76% во однос на планираниот износ од 78,500,000,000 денари, повисок за
- 8.16% во однос на остварениот во истиот период од 2022 година во износ од 64,763,843,626 денари, повисок за
- 20.37% во однос на остварениот во истиот период 2021 година во износ 58,193,876,897 денари и повисок за
- 49.38% во однос на остварениот во истиот период 2020 година во износ од 46,892,806,448 денари.

	План	Наплатено				Индекси:			
	2023	2023	2022	2021	2020	нап./пл`23	2023/22	2023/21	2023/20
ДДВ приход	78,500,000,000	70,049,904,130	64,763,843,626	58,193,876,897	46,892,806,448	89.24	108.16	120.37	149.38
ДДВ поврат	/	-38,733,584,725	-44,727,842,313	-31,271,713,826	-25,551,771,906	/	86.60	123.86	151.59
Бруто ДДВ	/	108,783,488,855	109,491,685,939	89,465,590,723	72,444,578,354	/	99.35	121.59	150.16



Структурата на остварениот приход од ДДВ - данокот од увоз, данокот од промет во земјата, данокот на донации, задржаниот ДДВ во присилна наплата, камата за доцнење на плаќање на ДДВ и износот на вратениот ДДВ по барање на даночните обврзници, се како што следува:

Период	ДДВ на увоз	ДДВ промет во земјата	ДДВ донации	Камата	Зад. ДДВ пр. наплата	Поврат на ДДВ	Вкупно
Јануари	4,836,286,850	4,600,545,593	385,852	10,364,113	12,903,571	-3,267,847,677	6,192,638,302
Февруари	5,717,394,775	2,619,660,979	678,848	6,749,090	13,558,246	-4,112,746,184	4,245,295,754
Март	6,567,546,329	2,165,763,042	185,872	25,452,646	9,743,972	-2,724,724,417	6,043,967,444
Април	5,428,373,247	3,149,353,982	1,310,698	8,519,981	2,730,733	-4,178,552,654	4,411,735,987
Мај	6,590,442,728	2,358,002,608	279,407	9,155,493	3,127,794	-2,587,587,493	6,373,420,537
Јуни	6,327,609,272	1,910,155,310	348,703	6,612,500	4,544,886	-3,671,818,506	4,577,452,165
Јули	6,229,641,893	3,490,325,949	895,486	8,157,807	5,314,305	-3,871,826,240	5,862,509,200
Август	5,966,805,034	2,970,775,945	2,206,768	3,691,004	2,761,894	-2,929,263,308	6,016,977,337
Септември	5,978,101,489	2,560,143,380	2,299,042	2,063,003	3,987,711	-3,611,431,529	4,935,163,096
Октомври	6,509,316,781	3,860,349,541	1,780,829	9,380,360	3,315,377	-2,850,510,930	7,533,631,958
Ноември	6,541,766,530	2,678,411,242	3,828,006	17,631,514	27,091,637	-2,649,539,375	6,619,189,554
Декември	6,579,542,038	2,895,069,758	1,479,273	30,588,614	8,979,525	-2,277,736,412	7,237,922,796
Вкупно 2023	73,272,826,966	35,258,557,329	15,678,784	138,366,125	98,059,651	-38,733,584,725	70,049,904,130
Вкупно 2022	77,424,666,632	31,624,269,927	24,204,303	280,166,026	138,379,051	-44,727,842,313	64,763,843,626
Индекси 2023/2022	94.64	111.49	64.78	49.39	70.86	86.60	108.16

Структурата на наплатата на ДДВ во 2023 година во однос на истиот период од 2022 година го покажува следното:

- Намалување на ДДВ од увоз во периодот 01-12.2023 година во однос на истиот период од 2022 во апсолутен износ од 4,151,839,666 денари или за 5.36%.
- Зголемување на ДДВ од прометот во земјата во период 01-12.2023 во однос на истиот период од 2022 година во апсолутен износ од 3,634,287,402 денари или за 11.49%.
- Задржаниот ДДВ од промет со добра во постапка

на присилна наплата покажува намалување во период 01-12.2023 во однос на истиот период од 2022 година во апсолутен износ од 40,319,400 денари или за 29.14%.

- Данокот на донации покажува намалување во земјата во период 01-12.2023 во однос на истиот период од 2022 година во апсолутен износ од 8,525,519 денари или за 35.22%.
- Намалување на повратот на ДДВ во период 01-12.2023 во однос на истиот период од 2022 година во апсолутен износ од 5,994,257,588 денари или за 13.40%.




ДАНОК НА ДОБИВКА

Во периодот јануари-декември 2023 година, остварен е вкупен приход од данокот на добивка од 16,935,425,377 денари.

Овој износ е повисок за:

- 15.21% во однос на планираниот од 14,700,000,000 денари, повисок за
- 7.35% во однос на остварениот во истиот период од 2022 година во износ од 15,776,291,846 денари, повисок за
- 55.78% во однос на остварениот во истиот период од 2021 година во износ од 10,871,095,326 денари и повисок за
- 61.35% во однос на остварениот во истиот период од 2020 година во износ од 10,496,394,182 денари.

Данок на добивка	План	Наплатено				Индекси:			
	2023	2023	2022	2021	2020	нап./пл`23	2023/22	2023/21	2023/20
	14,700,000,000	116,935,425,377	115,776,291,846	10,871,095,326	10,496,394,182	115.21	107.35	155.78	161.35



Структура на данокот на добивка	01.01-31.12.2023	Струк.(%)	01.01-31.12.2022	Струк. (%)	% 2023/2022
Месечни аконтации	11,745,888,048	69.36	10,377,898,822	65.78	113.18
Даночни биланси	3,959,605,647	23.38	4,202,062,525	26.64	94.23
Дивиденда и друга распределба од добивка	52,979,011	0.31	136,926,089	0.87	38.69
Камата	100,749,459	0.59	87,859,625	0.56	114.67
Задржан данок	924,037,316	5.46	855,750,557	5.42	107.98
Вкупен приход	114,925,696	0.68	101,023,477	0.64	113.76
Покривање на загуба од акумулирана добивка	14,528,715	0.09	2,924,309	0.02	496.83
Ревалоризирани резерви (ревалор. вишоци)	2,535,300	0.01	3,310,625	0.02	76.58
Престанување на услови за користење на даночно олесување и ослободување	20,176,185	0.12	8,535,817	0.05	236.37
Вкупно	16,935,425,377	100.00	15,776,291,846	100.00	107.35

Структурата на данокот на добивка за периодот јануари-декември 2023 година споредено со истиот период од 2022 година, покажува **зголемување на наплатениот износ** на данокот на Месечните аконтации на данок на добивка кои се наплатени повеќе за 1,367,989,226 денари (13,18%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 69.36%, намалување на наплатениот износ на даночните биланси за 242,456,878 денари (5,77%) при нивно учество во вкупниот данок на добивка од 23,38%, зголемување на задржаниот данок платен за странски правни лица за 68,286,759 денари (7,98%). Останатите ставки имаат учество помало од 1% во вкупниот износ на данок на добивка.

ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД

Во периодот јануари-декември 2023 година, остварен е данок на личен доход во износод 27,257,812,369 денари. Овој износ е повисок за:

- 2.86% во однос на планираниот 26,500,000,000 денари, повисок за
- 14.28% во однос на остварениот во 2022 година во износ од 23,851,543,967 денари, повисок за
- 32.63% во однос на остварениот во истиот период од 2021 во износ од 20,552,403,103 денари, повисок за
- 46.35% во однос на остварениот во истиот период од 2020 во износ од 18,625,415,466 денари.

Данок на личен доход	План	Наплатено				Индекси:			
	2023	2023	2022	2021	2020	нап./пл`23	2023/22	2023/21	2023/20
	26,500,000,000	27,257,812,369	23,851,543,967	20,552,403,103	18,625,415,466	102.86	114.28	132.63	146.35



Структура на ДЛД во 2023 и 2022 година

Структура на ПДД/ДЛД	2023	Струк. (%)	2022	Струк. (%)	Индекс: 2023/2022
плати и други лични примања	18,110,288,100	66.44	15,522,499,385	65.08	116.67
данок на пен. надомес на доброволно пенз.	11,511,619	0.04	8,612,843	0.04	133.66
по основ на договор за дело	2,403,760,824	8.82	1,985,792,550	8.33	121.05
приходи од земјоделство и шумарство	206,470,960	0.76	329,478,810	1.38	62.67
приходи од самостојна дејност	309,528,089	1.14	329,781,573	1.38	93.86
приходи од имот и имотни права	810,743,725	2.97	751,162,707	3.15	107.93
авторски и права од индустриска сопственост	342,861,301	1.26	308,016,132	1.29	111.31
приходи од капитал	2,199,640,183	8.07	2,035,021,774	8.53	108.09
приходи од капитални добивки	158,988,220	0.58	140,802,199	0.59	112.92
приходи од игри на среќа/наградни игри	1,720,333,910	6.31	1,640,715,238	6.88	104.85
други видови приходи	885,313,129	3.25	738,902,998	3.10	119.81
годишно решение на УЈП	50,156,436	0.18	22,487,704	0.09	223.04
камата за ненавремено плаќање на ПДД	38,157,713	0.14	36,597,899	0.15	104.26
приход остварен од неоданочен приход	10,058,160	0.04	1,672,155	0.01	601.51
Вкупно	27,257,812,369	100.00	23,851,543,967	100.00	114.28

Во структурата на данокот на личен доход најзначаен е износот на доход од работа кој во вкупниот износ учествува со 66.44%. Оваа категорија на ДЛД, во овој период, во однос на истиот период од 2022 година бележи зголемување на наплатата во апсолутен износ од 2,587,788,715 денари или за 16.67%.




ПРИХОДИ ОД СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Во периодот јануари-декември 2023 година, остварен е вкупен приход по основ на социјални придонеси од плата во износ од 105,806,941,809 денари.

Овој износ е повисок за:

- 3.06 % во однос на планираниот од 102,668,500,000 денари, повисок за
- 13.02% во однос на остварениот во истиот период од 2022 година во износ од 93,620,590,942 денари, повисок за
- 25.18% во однос на остварениот во истиот период од 2021 година во износ од 84,524,778,938 денари, повисок за
- 32.38% во однос на остварениот во истиот период од 2020 година во износ од 79,928,037,334 денари.

	План 2023	2023	Наплатено 2022	2021	2020	Индекси: нап./пл`23	2022/22	2022/21	2022/20
1	2	3	4	5	6	7 (3:2)	8 (3:4)	9 (3:5)	10 (3:6)
ПИО	61,313,500,000	63,361,072,166	54,954,391,689	49,300,611,058	46,354,460,164	103.34	115.30	128.52	136.69
ПЗ	37,863,000,000	38,555,590,758	35,296,563,207	32,211,962,706	30,733,125,907	101.83	109.23	119.69	125.45
ПОН	3,492,000,000	3,890,278,885	3,369,636,046	3,012,205,174	2,840,451,263	111.41	115.45	129.15	136.96
ВКУПНО	102,668,500,000	105,806,941,809	93,620,590,942	84,524,778,938	79,928,037,334	103.06	113.02	125.18	132.38



МИЛИОНИ

Висината на остварените приходи по видови придонеси во 2023 година, во однос на планираните и во однос на остварените во 2022, 2021 и 2020 година е како што следува:

СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА	План 2023	2023	Наплатено 2022	2021	2020	Индекси: ост/план`23	2023/2022
1. Придонес за ПИО	61,313,500,000	63,361,072,166	54,954,391,689	49,300,611,058	46,354,460,164	103.34	115.30
Придонес од плата (вкупно)*	59,228,500,000	61,059,146,755	52,930,805,654	47,472,523,344	44,642,688,315	103.21	115.49
Придонеси од доход	670,000,000	601,863,019	573,963,681	553,612,290	539,700,180	89.83	104.86
Придонес од приватен сектор	1,232,000,000	1,493,723,737	1,269,274,103	1,086,967,583	1,015,918,440	115.30	111.92
Придонес од индивид. земјоделци	181,000,000	180,478,075	165,320,213	172,683,273	139,390,395	99.71	109.17
Камата	0	20,036,631	10,966,686	11,258,060	12,215,128		182.70
Приходи од АВР	2,000,000	5,823,949	4,061,352	3,566,508	4,547,706	291.20	143.40
2. Придонес за здравство	37,863,000,000	38,555,590,758	35,296,563,207	32,211,962,706	30,733,125,907	101.83	109.23
Придонеси од плати*	23,442,000,000	24,875,269,106	21,558,323,257	19,166,903,455	18,067,812,706	106.11	115.38
Приход од Буџет на РМ (МФ, МТСП)	12,888,000,000	11,899,949,958	12,232,163,859	11,531,947,337	11,256,562,002	92.33	97.28
Останати приходи	533,000,000	557,050,697	449,480,778	453,944,633	451,962,214	104.51	123.93
Придонеси од изминати години	1,000,000,000	1,216,747,347	1,052,628,394	1,054,418,192	951,251,506	121.67	115.59
Камата	0	6,573,650	3,966,919	4,749,089	5,537,479		165.71
3. Придонес за вработување	3,492,000,000	3,890,278,885	3,369,636,046	3,012,205,174	2,840,451,263	111.41	115.45
Придонес од плати	3,123,719,800	3,617,533,872	3,019,689,841	2,725,849,439	2,580,767,631	115.81	119.80
Прид на луѓе кои сам вршат дејн.	31,508,600	34,389,117	29,887,764	27,044,141	25,413,551	109.14	115.06
Придонес на прив раб во стран.	0	0	0	0	0		
Субвенциониран од државата	171,967,100	46,657,231	155,294,464	93,686,040	76,167,598	27.13	30.04
Мерка за субвенц.-вонредна сост.	0	0	0	72,748	4,865,183		
Придонес за вработување	0	0	0	0	1,647,973		
Придонес за вработување за изминати години	164,293,500	190,809,650	164,260,325	164,943,711	150,910,034	116.14	116.16
Камата	511,000	889,015	503,652	609,095	679,293	173.98	176.51
Вкупно (1+2+3)	102,668,500,000	105,806,941,809	93,620,590,942	84,524,778,938	79,928,037,334	103.06	113.02

ПОДОБРЕНО АДМИНИСТРИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ДОЛГОВИ


СОСТОЈБА НА ДАНОЧНИ ДОЛГОВИ:

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ) ДОЛГ

- На 31.12.2023 година, 18,293 обврзници должат ДДВ во вкупен износ од 16,643,122,930 денари.
- На 31.12.2022 година, 17,661 обврзник должат ДДВ во вкупен износ од 14,190,976,193 денари.

Во однос на состојбата на 31.12.2022 година ДДВ долгот е зголемен во апсолутен износ за 2,452,146,737 денари или за 17,28%.

Движењето на ДДВ долгот по години	
Година	Износ
2018	20,371,681,639
2019	13,960,896,796
2020	14,431,375,240
2021	14,494,406,864
2022	14,190,976,193
2023	16,643,122,930



ДАНОК НА ДОБИВКА И ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

На 31.12.2023 година долговно салдо по основ на данокот на добивка изнесува 4,921,160,882 денари (долг без камата) и спореден со состојба на 31.12.2022 година со износ на даночен долг од 4,417,924,589 денари покажува зголемување за 11,39%.

Долговното салдо на данокот на добивка по поднесени даночни биланси на 31.12.2023 година изнесува 3,624,713,789 денари и е повисоко за 15,2% во однос на долгот на 31.12.2022 кој е во износ од 3,146,322,250 денари.

Долговното салдо по основ на данокот на вкупен приход на 31/12/2023 година изнесува 1,295,096,379 денари и е повисоко за 2,36% во однос на долгот на 31/12/2022 кој е во износ од 1,265,180,534 денари. Долговното салдо по основ на даночни биланси на непрофитни организации на 31/12/2023 година изнесува 1,350,714 денари.

ДОЛГ ОД НЕИСПЛАТЕНА БРУТО ПЛАТА

Во периодот јануари–декември 2023 година исплатителите на плати – правни лица, вршители на дејност, паушалци, управители и од Институциите со Владините политики не исплатиле плати по 172,465 поднесени и прифатени МПИН пресметки во вкупен износ на јавни давачки во износ од 9,991,115,992 денари.

Во однос на состојбата на 31.12.2022 година кога долгот изнесува 10,060,026,183 денари, долгот е намален во апсолутен износ за 68,910,191 денари или за 0,69%.



КОНТРОЛИ НА ДАНОЦИ, ДРУГИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ, КОНТРОЛИ ВО ФУНКЦИЈА И ОСТАНАТИ КОНТРОЛИ

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ


Во 2023 година вкупно се извршени 2,545 контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,255 контроли што претставува 49.31% од вкупниот број извршени контроли. Доколку се мери ефективноста на 2,545 извршени контроли на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) од кои со утврдени неправилности се 1,255 контроли или 49.31 % во вкупниот број, бележи зголемување од 1.55 процентни поени во однос на истиот период во 2022 година, кога од вкупно 2,544 контроли со утврдени неправилности се 1,215 контроли (47.76%). Управата за јавни приходи во 2023 извршила 5,320 други/останати контроли и контроли во функција (без даночни наоди). Останатите контроли и контроли во функција 158 (без даночни наоди), се контроли кои се однесуваат на проверка на одредена фактичка состојба и резултира со наод.

АВТОМАТСКА СЕЛЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Од 1 јануари 2019 година Управата за јавни приходи започна да применува софтвер за евалуација на ризици кој содржи софтверски имплементирани правила врз основа на кои се генерира листа на ризици обврзници за контрола. Со овој софтвер се обезбедува објективна селекција на даночни обврзници за контрола, што се постигнува преку автоматизација на процесот на анализа на ризик при што значително се намалува човечкиот фактор, а со тоа и субјективноста во процесот на селекција на даночни обврзници за контрола.

РЕЗУЛТАТИ ОД КОНТРОЛИ, ПО ОСНОВ НА ДАНОЦИ, ПО ГОДИНИ

	2021	2022	2023
Број на контроли	3,031	2,544	2,545
Со неправилност	1,363	1,215	1,255
Индекс: Вк/неп.	44.97	47.76	49.31



Вкупниот број на извршени надворешни контроли по основ на даноци (ДД, ДЛД и ДДВ) во 2022 година се 2,545 контроли, што претставува незначително зголемување за 0.39% во однос на бројот од 2,544 извршени контроли во истиот период од 2022 година.



Согледување за ефективно потрошено време по контрола - направено е врз основа на доведување во сооднос на утврдените неправилности на извршените контроли и ефективно искористеното време при вршењето на истите.

	2021	2022	2023
Искористено време (во час)	123,075	103,834	105,627
Утврдена неправилност	1,807,981,026	1,759,364,242	3,391,224,701

ПРАВНИ РАБОТИ



Во 2023 година, бројот од 764 примени жалби и тужби се однесува на 1 жалба и 763 тужби. Од вкупниот број тужби 674 се против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции и 89 против акти кои произлегуваат од Централот за наплата на глоби.

ТУЖБИ против акти кои произлегуваат од регионалните дирекции	2023	2022	2021
Информација од УС за број на примени тужби-тековна година	674	736	645
Решени тужби во Управен суд	719	341	368
Вкупно постапки во тек пред УС - од сите години назад	892	1,041	818
Уважени предмети од УС и вратени во повторна постапка во УЈП	169	77	91
Завршени предмети во повторна постапка во УЈП	75	34	36
Незавршени предмети во повторна п-ка во УЈП	94	43	55

Управниот суд решил и доставил одлуки до УЈП за 719 тужби кои му биле доставени во предходни периоди и во текот на 2023 година. Од вкупно 719 решени тужби од страна на Управниот суд по решенија на УЈП, во 401 решение од нив бил утврден соодветен данок и друг јавен приход, споредна даночна давачка како и други јавни давачки во вкупен износ од 857,517,786 денари, додека во останатите 318 утврдени решенија, даночните обврзници ги утужиле поради индиции за прекршувања на постапки кој ги водела Управата за јавни приходи.

	2023		2022		2021		2023/2022		2023/2021	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Утврдени даноци во утужените решенија	401	857,517,786	204	824,631,110	350	1,157,616,266	196.57%	103.99%	114.57%	74.08%
Утврдени даноци чии решенија по тужба се поништени или изменети	79	131,087,178	36	233,782,243	42	47,773,434	219.44%	56.07%	188.10%	274.39%

Од вкупно 169 уважени тужби и поништени решенија од страна на Управниот суд, кај 79 од нив биле утврдени соодветни даноци и други јавни приходи, споредни даночни давачки како и други јавни давачки. Тие износи во овој случај се поништуваат, а предметите се решаваат повторно применувајќи ги упатувањата дадени во одлуките од Управниот суд.

По тој основ се поништува вкупен износ на наод од 131,087,178 денари кој износ бил утврден во 79 решенија поништени од страна на Управниот суд во постапка по тужба.

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ

Во 2023 година, во 9 кривични пријави кои се поднесени од УЈП до надлежните основни јавни обвинителства, осомничени се вкупно 7 одговорни правни лица и 9 одговорни физички лица.

Според видот на кривичното дело сите кривични пријави се поднесени според:

- „даночно затајување” - се поднесени 5 кривични пријави (56%)

Во поднесените 5 кривични пријави по основ на даночно затајување, постои основано сомнение дека се затаени 70,541,347 денари.





ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ, ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА И НАПЛАТА ВО ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Во 2023 година, од страна на овластените даночни службеници издадени се вкупно 4,752 прекршочни платни налози во износ од 131,336,687 денари. Вкупниот број на прекршочни платни налози по кои е извршена наплата на глоба изнесува 4,406 а вкупниот износ на наплатена глоба е во висина од 61,732,565 денари. Во овој период до комисиите за прекршоци се поднесени 353 барања за поведување на прекршочна постапка во износ од 9,049,600 денари.

Број на постапки и прекршочни платни налози	Регистрација и утврдување на даноци		Регионален даночен инспекторат		ВКУПНО	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	332	4.262.432	4.420	127.074.255	4.752	131.336.687
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата -50%	144	1.216.068	4.262	60.516.497	4.406	61.732.565
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	222	2.648.210	131	6.401.390	353	9.049.600

Постапки за порамнување, прекршочни платни налози и поднесени барања за поведување прекршочна постапка по години:

Прекршочни платни налози	2023		2022		2021	
	Број	Износ	Број	Износ	Број	Износ
Издадени прекршочни платни налози	4.752	131.336.687	2.807	69.690.139	3.403	76.435.564
Прекршочни платни налози по кои е вршена наплата 50%	4.406	61.732.565	2.381	32.244.838	2.896	34.063.496
Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка	353	9.049.600	290	4.726.857	342	6.604.903

Во 2023 година по основ на донесените одлуки за прекршок изречени се вкупно 6,731 прекршочни санкции-глоби во вкупен износ од 79.182.679 денари. Од донесените одлуки платени се 34 глоби во износ од 1.539.134 денари од кои навреме се платени односно во рок кој не може да биде пократок од осум дена ниту подолг од 30 дена вкупно 28 глоби во износ од 1.355.323 денари, 0 се платени глоби по опомена со износ од 0 денари и 6 се платени глоби во постапка на присилна наплата со износ во висина од 183.811 денари.

КОМИСИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ	Број	Износ
Ненаплатени одлуки-изречена глоба од минати години	3.940	69.188.234
Донесени одлуки-изречена глоба во тековна година	2.791	9.994.445
Вкупно донесени одлуки-изречена глоба	6.731	79.182.679
Платена глоба во рок	28	1.355.323
Платена глоба по опомена	0	0
Платени глоби во постапка на присилна наплата	6	183.811
Вкупно платена глоба	34	1.539.134
Поднесени жалби до Државна комисија по донесени Решенија за изречена глоба	4	64.575
Отфрлени или одбиени жалби и потврден управен акт	2	21.525



УЧЕСТВО НА УЈП НА ПОЗНАЧАЈНИ МЕЃУНАРОДНИ НАСТАНИ

- **Потпишан договор помеѓу Светска банка и Министерството за финансии за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии.** Владата, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи со овој проект, ќе воспостават системи со кој институционално ќе бидат поврзани во единствен систем. УЈП преку овој проект ќе обезбеди цврста основа за воспоставување на новиот Интегриран даночен информациски систем со кој ќе се подобри оперативната ефикасност на функциите на даночната администрација, ќе се зајакнат аналитичките капацитети и мониторингот на усогласеноста и ќе се подобрат услугите за даночните обврзници.
- **На 23 и 24 март 2023 година, во Брисел – Белгија,** претставници на Управата за јавни приходи заедно со претставници на Министерството за финансии и на Царинската Управа, учествуваа на билатерален скрининг за Поглавје- 16 Оданочување. Во ова поглавје, Управата за јавни приходи е носител на областа 16.4 - Оперативен капацитет и компјутеризација. Се презентираа главните принципи на даночниот систем на РСМ, организацијата на даночната администрација и нејзините функции, соработката и размената на податоците со другите даночни администрации за цели на даночната постапка, како и сите досегашни активности во различните области од работата на даночната администрација по однос на подготовките за членство во Европската Унија. УЈП на првиот билатерален скрининг за оваа поглавје, ги претстави идните планови и институционалните капацитети за спроведување на овие значајни реформски промени, плановите за борбата против корупцијата а беа идентификувани и областите во кои има потреба за забрзана интеграција во делот на оданочувањето и прилагодувањето на законодавството на РСМ со европските директиви.
- **На 20 јули 2023 година,** претставници на Управата за јавни приходи заедно со претставници од Министерството за финансии учествуваа на објаснувачки скрининг за целите на Поглавје 3.33 Финансиски и буџетски одредби.
- **На 20 октомври 2023 година** претставници од Управата за јавни приходи, Министерството за финансии, Царинската управа, Државниот завод за статистика и Министерството за животна средина и просторно планирање учествуваа на билатералниот скрининг за истото поглавје.
- **Склучен е меморандум за соработка помеѓу УЈП и Даночната администрација на Босна и Херцеговина** со кој се овозможува, преку размена на знаење и вештини, да се подобри работењето на двете администрации, се создава можност за откривање,

превенција и намалување на даночната евазија, се креираат и услови за поттикнување на доброволната усогласеност, како и предвидлива даночна клима за стопанството и инвеститорите.

- **Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска**, заедно со дел од раководството на УЈП и претставници од Министерството за финансии, одржаа работни состаноци во Министерството за финансии и Даночната управа на Република Србија на тема „**е-Фактура и е-Фискализација**“. На средбата беше презентиран процесот на воведување на е-Фактура. На средбата со даночната управа на Србија беа презентирани и резултатите од е-Фискализацијата. Од страна на македонската делегација беше истаканото дека проектот во РСМ, ќе го реализира Управата за јавни приходи заедно со Министерството за финансии и дека со овој проект се очекува изедначување на условите за работа на компаниите, односно намалување на сивата економија, што ќе значи и создавање на услови за намалување на нелојална конкуренција, зголемување на даночните приходи и подобро следење на прометот и на ДДВ.
- **Заменик директорот на Управата за јавни приходи, Тахир Беџети** присуствуваше на Самитот на гувернери на народни банки, министри за финансии и директори на даночни управи од регионот на тема „*Финансиска и монетарна стабилност на регионот во неизвесни времиња на продолжена геополитичка и економска криза*“. На панелот под наслов „*Реформа и модернизација на даночните власти - цел, ојсег и граници*“ заменик директорот истакна дека во македонската даночна администрација се работи на засилен интензитет на дигитализација на деловните процеси, одредување на приоритети кои треба да придонесат кон брза детекција на сивата економија, стимулативни активности за нејзина формализација, јакнење на свеста за сивата економија и за даночниот морал, ефикасни инспекциски служби и казнени мерки, како и унапредување на законската регулатива.

Претставниците на даночните управи од регионот заеднички се согласија дека поинтензивната регионална соработка ќе придонесе за проактивна размена на информации и искуства, и попродуктивна заедничка борба против даночните измами и затајувања.

На Самитот на министрите за финансии, гувернерите на народни банки и директорите на даночните администрации учествуваа бројни експерти од Србија, Црна Гора, Албанија, БиХ, Хрватска, Косово и Словенија, како и претставници од Европската инвестициска банка (ЕИБ), ММФ, комерцијални банки, осигурителните компании и најголемите компании во регионот.

- **На покана на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска учествуваше на „Дијалог за даноците и целите за одржлив развој во 2023 година“** кој се одржа на Универзитетот Колумбија во Њујорк, САД во периодот од 14-17 ноември 2023 година. Настанот беше организиран на заедничка иницијатива на УНДП, Владата на Финска и Владата на Норвешка, а целта на Дијалогот оваа година беше продлабочување на колективната свест и разбирање за врската помеѓу оданочувањето и Целите за одржлив развој. На дијалогот се истакна стратешката улога на даночните политики и даночната администрацијата во градењето на поправедни општества поддржани од праведни и робусни даночни системи како и дека со приближување на критичната половина од Агендата за 2030 година, улогата на оданочувањето во постигнувањето на Целите за одржлив развој е позначајна од било кога.



Учесниците на настанот министри за финансии, директори на даночни администрации, претставници од меѓународни организации и дипломати на Обединетите нации се согласија дека оданочувањето не е само алатка за создавање приходи, туку истото игра значајна улога во поттикнувањето на одржливиот развој, зајакнување на социјалните договори и остварување значајно влијание врз клучните сектори како што се здравството, климата и управувањето.

Главните теми на дијалогот беа: фискални политики и влијание на даночните политики, улогата на даноците, даночна рамка за Целите за одржлив развој, потреба за инвестирање во одржливи даночни администрации, справување со незаконски финансиски текови, глобална перспектива за здравјето и социо-економската стабилност, донатори, оданочување и Целите за одржлив развој, интегрирање на економијата во даночната политика и влијанието на медиумите и новинарството врз даночните политики.

Вториот дел од Дијалогот се одржа во седиштето на УНДП каде се дискутираше за прогресивната даночна политика и родовата еднаквост, социјални придонеси за жени, даночни олеснувања како и намалување на предрасудите.



УЈП ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ



WWW.UJP.GOV.MK

- Корисници - 323,035
- Нови корисници - 275.814
- Сесии - 1.194.832
- Број на сесии по корисник - 3.70
- Прегледи на страници - 4.137.449
- Страница/Сесии - 3.46
- Просечно времетраењена сесијата - 00:03:13
- Стапка на отскокнување - 39,65



ФЕЈСБУК

- Посетители - 667
- Вкупно посети на страната - 34.800
- Најгледана содржина - 126.235
- Вкупно Објави - 133



СТАТИСТИКИ

НАПЛАТА НА ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2021	2022	2023
		во (000) МКД	
План за даночни приходи согласно државниот Буџет	87,010,000	104,469,000	119,700,000
План за социјални придонеси согласно државниот Буџет	83,084,920	94,199,500	102,668,500
Вкупна наплата на даночни приходи	89,617,375	104,391,679	114,243,142
Данок на добивка (ДД)	10,871,095	15,776,292	16,935,425
Персонален данок (ДЛД)	20,552,403	23,851,544	27,257,812
МПИИ - задршка од работодавачите	13,603,381	15,522,499	18,110,288
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	58,193,877	64,763,844	70,049,904
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	24,849,815	32,067,019	35,510,662
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	64,615,775	77,424,667	73,272,827
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	-31,271,714	-44,727,842	-38,733,585
Наплата на социјални придонеси	84,524,779	93,620,591	105,806,942
Како процент од вкупната наплата на даночни приходи			
Вкупна наплата на даночни приходи	100.0	100.0	100.0
Данок на добивка (ДД)	12.1	15.1	14.8
Персонален данок (ПДД)	22.9	22.8	23.9
МПИИ - задршка од работодавачите	15.2	14.9	15.9
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	64.9	62	61.3
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	27.7	30.7	31.1
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	72.1	74.2	64.1
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	34.9	42.8	33.9
Како процент од БДП			
Вкупна наплата на даночни приходи	12.3	13.0	13.6
Данок на добивка (ДД)	1.5	2.0	2.0
Данок на личен доход (ДЛД)	2.8	3.0	3.2
МПИИ - задршка од работодавачите	1.9	1.9	2.2
Данок на додадена вредност (ДДВ) нето	8.0	8.1	8.3
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - бруто наплата во земјата	3.4	4.0	4.2
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - наплатено при увоз	8.9	9.6	8.7
• Данок на додадена вредност (ДДВ) - реализирани поврати	4.3	5.6	4.6
Наплата на социјални придонеси	11.6	11.7	12.6
Номинален БДП изразен во домашна валута	729,445,000	803,141,000	840,611,000
РЕГИСТРАЦИИ	2021	2022	2023
Регистрирани даночни обврзници			
• Правни лица	112,344	115,438	120,701
• Вршители на дејност	218,049	217,911	217,837
• Земјоделци	193,885	193,925	193,787
Новорегистрирани ПЛ и СВД	9,292	9,249	9,164
Одјавени ПЛ и СВД	6,955	6,293	3,975
Неактивни даночни обврзници	7,084	7,071	7,047
Правни лица	4,967	4,954	4,934
Вршители на дејност	2,117	2,117	2,113
ПОДРЕГИСТРИ			
РЕГИСТРИРАНИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ	39,145	39,947	41,700
Месечни	5,657	6,376	7,098
Тримесечни	33,488	33,571	34,602
• Новорегистрирани	2,671	2,904	3,211
• Дерегистрирани	1,951	2,102	1,458
ОБВРЗНИЦИ ЗА е-ДАНОЦИ (активни)	92,525	94,660	97,651
ФИСКАЛНА ОПРЕМА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА			
Фискална опрема со ГППС ставена во функција	63,942	66,380	70,318
Фискализирани даночни обврзници со Фискална опрема со ГППС	35,150	35,917	37,057



НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА (ДД-ДБ И ДБ-ВП за деловна 2022) 2023

	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме (во проценти) ³
Сите обврзници за ДД	69,741	72,092	96.7%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ДДВ (ДП Декември 2022–ноември 2023)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	38,186	40,039	95.37%
02	6,837	7,105	96.23%
03	6,892	7,105	97.00%
04	37,958	40,229	94.35%
05	6,932	7,105	97.57%
06	6,931	7,105	97.55%
07	38,294	40,576	94.38%
08	6,930	7,104	97.55%
09	6,877	7,002	98.21%
10	38,628	41,171	93.82%
11	6,979	7,103	98.25%
12	6,932	7,103	97.59%
Вкупно	208,376	218,747	95.26%

НАВРЕМЕНО ДОСТАВУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКИ 2023 (кои ги доставуваат работодавачите)

Месец	Вкупно пријави доставени навреме ¹	Вкупно пријави кои се очекува да бидат доставени ²	Процент на оние кои доставуваат навреме ³
01	65,089	69,969	93.0%
02	64,616	69,719	92.7%
03	64,480	69,614	92.6%
04	64,432	69,617	92.6%
05	64,303	69,462	92.6%
06	64,318	69,547	92.5%
07	64,236	69,489	92.4%
08	64,127	69,374	92.4%
09	64,631	69,327	92.4%
10	63,938	69,284	92.3%
11	65,292	70,800	92.2%
12	64,925	70,854	91.6%
Вкупно	709,171	836,960	84.7%

КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ

2021 2022 2023

Вкупно - Доставени пријави


ДД	69,328	70,317	72,667
ДДВ	231,806	238,283	247,735

Електронско доставување на пријави

ДД	68,950	70,071	72,369
ДДВ	231,741	238,283	247,735

Електронско доставување (како процент од сите пријави доставени за секој вид данок)

ДД	99.45%	99.65%	99.59%
ДДВ	99.97%	100.00%	100.00%





УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Бул. „Кузман Јосифовски - Питу” бр.1, 1000 Скопје
е-пошта: info@ujp.gov.mk
Инфо центар 0800 33 000; 02/3253 200
www.ujp.gov.mk